



Сутрата на Лотосовиот Цвет на Прекрасната Дарма

Поглавје 20

“Никогаш Непочитувачки Бодисатва”

Во тоа време, Будата му прозбори на Бодисатвата Голема сила: ‘Ти треба да знаеш дека ако некој ги проколнува, злоупотребува и клевети монасите, чесните сестри, машките и женски световни приврзаници кои ја прегрнуваат Дарма Цвеќе Сутрата, таквата личност ќе прими многу голема казна, како што претходно Ве подучував. Но тие кои ги достигнуваат заслугите, како таквите претходно објавени, ќе ги имаат нивните очи, уши, носеви, јазици, тела и мисли прочистени.’ Тогаш, за да даде пример што мислел, Будата прозбори за приказната за Никогаш Непочитувачкиот Бодисатва.

‘Одамна, постоеше Буда наречен Прекрасен Глас Крал Татхагата. Тој буда ја подучуваше Дармата на сите живи битија. Откако тој стана згаснат, во наследство, таму беа дваесет илјади котиси на буди кои сите го имаа истиот назив. И учењата на Будата беа непрекинато проповедани за време на голем период.

После згаснувањето на првиот Прекрасен Глас Крал Татхагата и после крајот на вистинската Дарма, за време на периодот на само формалната Дарма, екстремно арогантните монаси стекнаа голема моќ. Во тоа време таму беше бодисатва-калуѓер наречен Никогаш Непочитувачки. Тој калуѓер се поклони со почит кон секој кој ќе го сретнел било калуѓер, калуѓерка, световен приврзаник и приврзаничка, и го препорачал ова, велејќи: ‘Јас длабоко ве почитувам вас. Јас не се осмелувам да ве омаловажувам. Зошто? Заради тоа што сите чекорите на бодисатва патот и ќе станете буди. Тој калуѓер не се посвети себеси на читање и рецитирање на сутрите, туку само на оддавање на почит.

‘Помеѓу четирите групи кои не ги разбраа неговите вистински намери, беа тие кои станаа лути и го гаѓаа со палици, цигли или камења. Но иако овој бодисатва избега и се повлече на безбедно растојание, тој продолжи да извикува гласно: ‘Јас не се осмелувам да ве омаловажувам. Сите вие ќе станете буди.’ Затоа што тој секогаш зборуваше вака, екстремно арогантните калуѓери, калуѓерки, световни приврзаници и приврзанички го нарекоа него Никогаш Непочитувачки.

‘Кога овој калуѓер беше блиску до смртта, тој беше способен целосно да ја прими и прегрне Дарма Цвеќе Сутрата и како нејзини заслуги да ја стекне чистотата на шесте органи како што е

опишано погоре. Имајќи ја стекнато чистотата на тие шест органи, неговиот живот беше продолжен за два милиони милијарди муриади на години, и нашироко ја проповедал оваа Дарма Цвеќе Сутра на луѓето.

‘После неговиот живот тој сретнал две стотици милијарди на буди кои беа сите наречени Сончева и Месечева Светлина и под нивната Дарма тој ја проповедаше оваа Дарма Цвеќе Сутра. Преку причините и состојбите така создадени, тој исто сретна две стотини милијарди буди, сите еднакво насловени Крал на Светлото и Господар на Облаците. Под Дармата на тие буди тој ја прими, прегрна, читаше, рецитираше и подучуваше оваа сутра на сите четири групи. Како заслуги, тој ја стекна чистотата на неговите шест органи и ја проповедаше Дармата бестрашно помеѓу четирите групи.

‘Овој Никогаш Непочитувачки Бодисатва направи такви понуди кај бројни буди, подучувајќи, фалејќи и воздигнувајќи ги нив. После засадување на такви корења на доброта, тој пак повторно сретна многу буди. И тој конечно беше способен да стане буда како резултат на неговото проповедање на Дармата.’

‘Кога Светски-почитуваниот ја заврши оваа приказна, тој откри дека Никогаш Непочитувачкиот Бодисатва во тоа време беше еден од неговите претходни животи и дека четирите групи, кои секогаш го омаловажуваа овој бодисатва, беа во сегашното собрание, и дека тие се сега бројни бодисатви, калуѓери, чесни сестри и световни приврзаници кои никогаш повеќе нема да назадуваат во нивниот стремеж кон врвно разбудување.



Искуството на Шакјамуни за непостојаноста

15 Февруари е датумот на кој Ришо Косеи Каи ја одржува церемонијата која го обележува денот кога, околу 2.500 години претходно, Шакјамуни влегол во нирвана. Ова почитување на Шакјамуновото влегување во нирвана е, заедно со годишнините на денот на Шакјамуновото раѓање и денот на неговото просветлување, еден од трите важни годишни настани за Будистите, и додека ние ги фалиме неговите доблести на овој ден, ние исто ја користиме можноста повторно да се осврнеме на тоа што е најважно во животот.

Во овој поглед, Зен Мајсторот Доген (1200-1253) објавил: 'Најважното нешто за Будист е да му биде целосно јасно значењето на раѓањето и значењето на смртта.' Со други зборови, ние треба јасно да ја разбереме реалноста на животот и смртта. Фактот дека сите кои се родени мораат да умрат, дека смртта доаѓа еднакво и неразликувајќи еден од друг, треба да биде врежан во нашите срца.

Нас треба да ни е јасно во нашите умови во врска со овој факт зошто ни овозможува да ја дознаеме драгоценоста на животот што сега го имаме и ни ја открива вредноста на тоа што сме живи сега.

Ненадејно, за време на утринската рецитација не многу одамна, јас одненадеж си помислив, 'Шакјамуни ја користел неговата материјална појава да ни ги каже тие нешта'. Како што јас реков претходно, Шакјамуни не бил натчовек, тој бил роден како човек од крв и месо, и тој влегол во нирвана на возраст од осумдесет. Шакјамуни, кој ја разјаснувал вистината на непостојаност, самиот живеел на начин кој го проповедал, не само болест и смрт, туку пред тоа тага зошто бил соочен со пропаст на неговата земја-прифаќајќи такви неповолни околности. Заради тоа, кога јас го рецитирав



Поглавје 16 на Лотос Сутрата, 'Вечниот Живот на Татхагата' и читав 'Зборовите на будата се вистински а не лажни' јас бев погоден од мислата дека тоа што Будата ни го кажува е вистина, а не безмислени зборови. Јас тогаш одново размислив за важноста на прифаќање на вистината за животот и смртта како највисок приоритет во нашите животи.

Сјаечко Светло во Срцата и Умовите

Се што е родено еден ден ќе умре-ова е суштинскиот правец во природата кој е однапред зададен и неопходен. Сепак, кога ќе го слушнеме ова, мислата за смртта го обзема нашето внимание и не прави да се чувствуваме тмурни. Сепак, без живот нема

смрт, и со тоа што ни е јасно во нашите умови за смртта, ние го осветлуваме животот. Животот и смртта се суштински дел од исто нешто: едното не може да постои без другото.

Да земам личен пример на нешто блиску при рака, јас требаше да го запазам рокот да го завршам текстот што го читате. Понекогаш, јас би сакал да заборавам на датата на рокот, но ако моето време беше неограничено, јас немаше ни да седнам да работам на текстот. Не е ли тоа нешто што сите ние ги правиме премногу често?

Во Есеите на Безработност, еден од класиците на Јапонската литература, Јошида Кенко (1283-1350) ни кажува, 'Ако ја имавме можноста да живееме вечно, колку безбојни нашите животи ќе беа. Заради тоа што ние сме непостојани, нашите животи се богати со боја.' Точно заради тоа што знаеме дека на шите животи се ограничени, ние водиме осмислени животи и можеме да се концентрираме на нештата пред самите наши очи. Ние можеме да ја забораваме вистината за животот и смртта, како што Зен мајсторот Икју (1394-1481) опишал во оваа хумористична поема: 'Утре е друг ден, мојот ум беше опуштен заради тоа. Јас се шетавам денеска не правејќи ништо.' Спротивно на тоа, кога ние ги живееме нашите животи претпоставувајќи дека утре може воопшто да не дојде, ние целосно го доживуваме секој

момент на животот.

Кога можеме да го прифатиме фактот на смртта на овој начин, ние немаме потреба бескорисно да се плашиме од тоа или да ја сметаме мислата за тоа како непријатна. Понатаму, преку правење на тоа ние можеме да го негуваме споменот на тие кои заминале и нашата перспектива станува побогата и подлабока.


Ние чувствуваме тага кога некој близок ќе умре, но кога сме преплавени од оваа тага со цело наше битие, силата повторно да го гледаме животот позитивно извира во нашите умови, што има значење дека таквата тага е суштински дел од животот. Во исто време, да се биде способен да се прифати дека животот и смртта се делови од едно нешто ни овозможува нас да размислуваме подлабоко за наследството на тие што починале, да учиме од нив и да ги цениме нивните позитивни страни, и да се заветиме дека ќе го живееме нашиот живот како што тие го живееле својот. Тоа е исто како што учиме од Шакјамуни и се угледуваме на Основачот Никјо Нивано како наш водач, и на тој начин стекнуваме обновена сила да ги исполниме нашите животи.

Преку правење така јас сакам секој од нас да води живот кој може да внесе светло во срцата и умовите на другите луѓе.

Од Косеи, Фебруари 2013. Преведено од Косеи Издавачка Куќа.

Rissho Kosei-kai

Ришо Косеи Кан е световна Будистичка организација чija света списа е Тројната Лотос Сутра. Таа била создадена од Основачот Никјо Нивано и Ко-основачот Мјоко Наганума во 1938. Оваа организација е составена од обични луѓе и жени кои имаат верба во Будата и стремат да ја збогатат нивната духовност преку примена на неговите учења во секојдневниот живот. И во локалните заедници и на меѓународно ниво, ние, под водството на Претседателот Ничико Нивано сме многу активни во промовирање на мир и благосостојба преку алтруистички активности и соработка со други организации.



SHAN-ZAI Volume 89 (February 2013)

【Published by】 Rissho Kosei-kai International Fumonkan, 2-6-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo 166-8537 Japan TEL: 03-5341-1124 FAX: 03-5341-1224 E-mail: shanzai@kosei-kai.or.jp
Senior Editor: Shoko Mizutani Editor: Etsuko Nakamura Copy Editor: Aleksandar Dimovski Editorial Staff: Shiho Matsuoka, Katsutoshi Mizumo, Yukino Kudo, Mayumi Eto, Sayuri Suzuki, Eriko Kanao, Emi Makino, Yurie Nogawa and Yoshihiro Nakayama

Шан-зай понекогаш ќе биде објавен во други јазици како додаток на 'Јапонски', 'Англиски', 'Кинески' и 'Корејски'. Ако имате било какви прашања или коментари, ве молиме контактирајте не на следнава адреса. *Ве молиме барајте дозвола да ја употребите содржината на Шан-зай од Косеи Кан Интернационал.

Rissho Kosei-kai Overseas Dharma Centers

2013

Rissho Kosei-kai International

5F Fumon Hall, 2-6-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, Japan
Tel: 81-3-5341-1124 Fax: 81-3-5341-1224

Rissho Kosei-kai International of North America (RKINA)

4255 Campus Drive, University Center A-245 Irvine,
CA 92612, U.S.A.
Tel: 1-949-336-4430 Fax: 1-949-336-4432
e-mail: info@rkina.org http://www.rkina.org

Branch under RKINA

Rissho Kosei-kai of Tampa Bay

2470 Nursery Rd. Clearwater, FL 33764, USA
Tel: (727) 560-2927
e-mail: rktampabay@yahoo.com
http://www.buddhisttampabay.org/

Rissho Kosei-kai International of South Asia (RKISA)

201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huankhwang
Bangkok 10310, Thailand
Tel: 66-2-716-8141 Fax: 66-2-716-8218
e-mail: thairissho@csloxinfo.com

Rissho Kosei-kai Buddhist Church of Hawaii

2280 Auhuhu Street, Pearl City, HI 96782, U.S.A.
Tel: 1-808-455-3212 Fax: 1-808-455-4633
e-mail: info@rkhawaii.org http://www.rkhawaii.org

Rissho Kosei-kai Maui Dharma Center

1817 Nani Street, Wailuku, Maui, HI 96793, U.S.A.
Tel: 1-808-242-6175 Fax: 1-808-244-4265

Rissho Kosei-kai Kona Dharma Center

73-4592 Mamalahoa Highway, Kailua-Kona, HI 96740, U.S.A.
Tel: 1-808-325-0015 Fax: 1-808-333-5537

Rissho Kosei-kai Buddhist Church of Los Angeles

2707 East First Street, Los Angeles, CA 90033, U.S.A.
Tel: 1-323-269-4741 Fax: 1-323-269-4567
e-mail: rk-la@sbcglobal.net http://www.rkina.org/losangeles.html

Rissho Kosei-kai Dharma Center of San Antonio

6083 Babcock Road, San Antonio, TX 78240, U.S.A.
Tel: 1-210-561-7991 Fax: 1-210-696-7745
e-mail: dharmasanantonio@gmail.com
http://www.rkina.org/sanantonio.html

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Arizona

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Colorado

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Diego

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Las Vegas

Rissho Kosei-kai of San Francisco

1031 Valencia Way, Pacifica, CA 94044, U.S.A.
Tel: 1-650-359-6951 Fax: 1-650-359-6437
e-mail: info@rksf.org http://www.rksf.org

Rissho Kosei-kai of Seattle's Buddhist Learning Center

28621 Pacific Highway South, Federal Way, WA 98003, U.S.A.
Tel: 1-253-945-0024 Fax: 1-253-945-0261
e-mail: rkseattle@juno.com
http://www.buddhistLearningCenter.com

Rissho Kosei-kai of Sacramento

Rissho Kosei-kai of San Jose

Rissho Kosei-kai of Vancouver

Lotus Buddhist Circle

San Mateo, CA 94401, U.S.A.
Tel: 1-650-200-3755
e-mail: LotusBuddhist@gmail.com
http://www.LotusBuddhistCircle.com

Rissho Kosei-kai of New York

320 East 39th Street, New York, NY 10016, U.S.A.
Tel: 1-212-867-5677 Fax: 1-212-697-6499
e-mail: koseiny@aol.com http://rk-ny.org/

Rissho Kosei-kai of Chicago

1 West Euclid Ave., Mt. Prospect, IL 60056, U.S.A.
Tel & Fax: 1-847-394-0809
e-mail: murakami4838@aol.com http://home.earthlink.net/~rkchi/

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma

2745 N.W. 40th Street, Oklahoma City, OK 73112, U.S.A.
Tel & Fax: 1-405-943-5030
e-mail: ok.risshokoseikai@gmail.com http://www.rkok-dharmacenter.org

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Dallas

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Klamath Falls
724 Main St., Suite 214, Klamath Falls, OR 97601, U.S.A.
Tel: 1-541-810-8127

Rissho Kosei-kai, Dharma Center of Denver

1571 Race Street, Denver, Colorado 80206, U.S.A.
Tel: 1-303-810-3638

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Dayton

446 "B" Patterson Road, Dayton, OH 45419, U.S.A.
http://www.rkina-dayton.com/

Rissho Kosei-kai do Brasil

Rua Dr. José Estefno 40, Vila Mariana, São Paulo-SP,
CEP 04116-060, Brasil
Tel: 55-11-5549-4446 Fax: 55-11-5549-4304
e-mail: risho@terra.com.br http://www.rkk.org.br

Rissho Kosei-kai de Mogi das Cruzes

Av. Ipiranga 1575-Ap 1, Mogi das Cruzes-SP,
CEP 08730-000, Brasil
Tel: 55-11-4724-8862

Rissho Kosei-kai of Taipei

4F, No. 10 Hengyang Road, Zhongjhen District, Taipei City 100
Tel: 886-2-2381-1632 Fax: 886-2-2331-3433

Rissho Kosei-kai of Taichung

No. 19, Lane 260, Dongying 15th St., East Dist.,
Taichung City 401
Tel: 886-4-2215-4832/886-4-2215-4937 Fax: 886-4-2215-0647

Rissho Kosei-kai of Jilung

Rissho Kosei-kai of Tainan

No. 45, Chongming 23rd Street, East District, Tainan City 701
Tel: 886-6-289-1478 Fax: 886-6-289-1488

Korean Rissho Kosei-kai

423, Han-nam-dong, Young-San-ku, Seoul, Republic of Korea
Tel: 82-2-796-5571 Fax: 82-2-796-1696
e-mail: krkk1125@hotmail.com

Korean Rissho Kosei-kai of Pusan

1258-13, Dae-Hyun-2-dong, Nam-ku, Kwang-yok-shi, Pusan,
Republic of Korea
Tel: 82-51-643-5571 Fax: 82-51-643-5572

Korean Rissho Kosei-kai of Masan

Branches under the Headquarters

Rissho Kosei-kai of Hong Kong

Flat D, 5/F, Kiu Hing Mansion, 14 King's Road,
North Point, Hong Kong,
Special Administrative Region of the People's Republic of China
Tel: 852-2-369-1836 Fax: 852-2-368-3730

Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar

39A Apartment, room number 13, Olympic street, Khanuul district, Ulaanbaatar, Mongolia
Tel & Fax: 976-11-318667
e-mail: rkkmongolia@yahoo.co.jp

Rissho Kosei-kai of Sukhbaatar

18 Toot, 6 Orts, 7 Bair, 7 Khoroo, Sukhbaatar district, Ulaanbaatar, Mongolia

Rissho Kosei-kai of Sakhalin

4 Gruzinski Alley, Yuzhno-Sakhalinsk
693005, Russian Federation
Tel & Fax: 7-4242-77-05-14

Rissho Kosei-kai of the UK**Rissho Kosei-kai of Venezia**

Castello-2229 30122-Venezia Ve Italy

Rissho Kosei-kai of Paris

86 AV Jean Jaures 93500 Tentin Paris, France

Rissho Kosei-kai of Sydney**International Buddhist Congregation (IBC)**

5F Fumon Hall, 2-6-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, Japan
Tel: 81-3-5341-1230 *Fax:* 81-3-5341-1224
e-mail: ibcrk@kosei-kai.or.jp <http://www.ibt-rk.org/>

Rissho Kosei-kai of South Asia Division

85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh
Tel & Fax: 880-31-2850238

Thai Rissho Friendship Foundation

201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkok, Huaykhwang
Bangkok 10310, Thailand
Tel: 66-2-716-8141 *Fax:* 66-2-716-8218
e-mail: info.thairissho@gmail.com

Rissho Kosei-kai of Bangladesh

85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh
Tel & Fax: 880-31-626575

Rissho Kosei-kai of Dhaka

House No.467, Road No-8 (East), D.O.H.S Baridhara,
Dhaka Cant.-1206, Bangladesh
Tel: 880-2-8413855

Rissho Kosei-kai of Mayani

Mayani Barua Paya, Mirsarai, Chittagong,
Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Patiya

Patiya, Post office road, Patiya, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Domdama

Domdama, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Cox's Bazar

Phertali Barua Para, Cox's Bazar, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Satbaria

Satbaria, Hajirpara, Chandanish, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Laksham

Dupchar (West Para), Bhora Jatgat pur, Laksham, Comilla,
Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Raozan

West Raozan, Ramjan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Chendirpuni

Chendirpuni, Adhunagor, Lohagara, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Sri Lanka

382/17, N.A.S. Silva Mawatha, Pepiliyana, Boralessgamuwa, Sri Lanka
Tel & Fax: 94-11-2826367

Rissho Kosei-kai of Polonnaruwa

No. 29 Menik Place, Kaduruwela, Polonnaruwa,
Sri Lanka

Rissho Kosei-kai of Habarana

151, Damulla Road, Habarana, Sri Lanka

Rissho Kosei-kai of Galle

No.43 Melban Park Akmeemana, Galle, Sri Lanka

Rissho Kosei-kai of Kandy-wattegama

12 Station Road, Kapugastota, Sri Lanka

Branches under the South Asia Division**Delhi Dharma Center**

B-117 (Basement Floors), Kalkaji,
New Delhi-110019, India
Tel: 91-11-2623-5060 *Fax:* 91-11-2685-5713
e-mail: sakusena@hotmail.com

Rissho Kosei-kai of West Delhi

A-139 Ganesh Nagar, Tilak Nagar
New Delhi-110018, India

Rissho Kosei-kai of Kolkata

E-243 B. P. Township, P. O. Panchasayar,
KOLKATA 700094, India

Rissho Kosei-kai of Kathmandu

Ward No. 3, Jhamsilhel, Sancepa-1, Lalitpur,
Kathmandu, Nepal
Tel: 977-1-552-9464 *Fax:* 977-1-553-9832
e-mail: nrkk@wlink.com.np

Rissho Kosei-kai of Lumbini

Shantiban, Lumbini, Nepal

Rissho Kosei-kai of Singapore**Rissho Kosei-kai of Phnom Penh**

#201E2, St 128, Sangkat Mittapheap, Khan 7 Makara,
Phnom Penh, Cambodia

Other Groups**Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai**

1F, ZHUQIZHAN Art Museum, No. 580 OuYang Road,
Shanghai 200081 China